



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 25 од Законот на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), а во врска со член 75 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/19), Правилникот за формата, содржината, како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/19) и членот 54 став 1 алинеја 4 од Правилникот за стратегиско и оперативно планирање Пр. бр. 02-15/I-1/2016 од 28 јануари 2016 година, Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

Годишен план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка на Република Северна Македонија (неофицијален пречистен текст по второ изменување и дополнување)

Бр.	Предмет на договор за јавна набавка / рамковна спогодба	Шифра според ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван почеток на постапката (месец)	Забелешки
I	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки					
3	Кафе, чај и сродни производи	15860000-4 Кафе, чај и сродни производи	Стоки	Поедноставена отворена постапка	јануари	1 (една) година
6	Канцелариски материјали	30192000-1 Канцелариски материјали	Стоки	Поедноставена отворена постапка	јануари	
7	Уреди за евиденција на работното време и контрола на пристапот	42961100-1 Систем за контрола на пристап	Стоки	Набавка од мала вредност	јануари	
8	Машина за затворање кеси (термолепилка)	42994200-2 Машина за обработка на пластика	Стоки	Набавка од мала вредност	јануари	1 (една) година

9	Метални корпи за сместување и транспорт на ковани пари	44614100-8 Корпи за складирање	Стоки	Набавка од мала вредност	јануари	1 (една) година
10	Електрична енергија	09310000-5 Електрична енергија	Стоки	Отворена постапка	јануари	1 (една) година
11	Прочистувачи на воздух	42996700-1 Прочистувачи на воздух	Стоки	Поедноставена отворена постапка	јануари	1 (една) година
12	Опрема за видеонадзор	32420000-3 Мрежна опрема, 35125300-2 Безбедносни камери	Стоки	Набавка од мала вредност	јануари	1 (една) година
13	Машина за пакување на книжни пари во карики	42921320-7 Машини за пакување	Стоки	Набавка од мала вредност	јануари	
15	Телефони и таблети	32250000-0 Мобилни телефони, 32552100-8 Телефонски апарати, 30213200-7 Таблетен компјутер	Стоки	Поедноставена отворена постапка	јануари	
16	Компјутери	30213000-5 Персонални компјутери, 30213100-6 Преносливи компјутери	Стоки	Отворена постапка	февруари	
17	Стабилни системи за гаснење пожар	35111500-0 Систем за гасење на пожар	Стоки	Поедноставена отворена постапка	февруари	1 (една) година
18	Метални огноотпорни плакари и каси-сефови	39143121-0 Плакари, 44421300-0 Сефови	Стоки	Набавка од мала вредност	февруари	1 (една) година
19	Индустриски гасови и материјали за заварување	24110000-8 Индустриски гасови, 44315200-3 Материјали за заварување	Стоки	Набавка од мала вредност	февруари	2 (две) години

21	Работна и специјална облека	18100000-0-Работни униформи, специјална работна облека и додатоци	Стоки	Поедноставена отворена постапка	февруари	1 (една) година
22	Машини за обработка и селекција на книжни пари	30132200-5 Машини за броење на банкноти 30132300-6 Сортери	Стоки	Поедноставена отворена постапка	февруари	1 (една) година
24	Цвеќе и цветни аранжмани	03121210-0 Цветни аранжмани	Стоки	Набавка од мала вредност	февруари	1 (една) година
26	Клима-уреди	39717200-3 Климатизери	Стоки	Набавка од мала вредност	март	
27	Книжни пари со апоенска вредност од 100 денари	22430000-3 Банкноти	Стоки	Отворена постапка	март	1 (една) година
29	Дигитални сертификати SSL	48732000-8 Софтверски пакети за безбедност на податоци	Стоки	Набавка од мала вредност	март	2 (две) години
30	Систем за плаќање во реално време	48812000-3 Финансиски информатички системи	Стоки	Отворена постапка	март	
31	Печатачи и скенери	30232110-8 Ласерски печатачи, 30232130-4 Графички печатачи во боја, 30232150-0 Инкџет печатачи, 30216110-0 Скенери за компјутерска употреба	Стоки	Поедноставена отворена постапка	март	
32	Сервери	48820000-2 Сервери	Стоки	Поедноставена отворена постапка	април	
33	Опрема за МИПС и СВИФТ	48810000-9 Информатички системи	Стоки	Отворена постапка	април	

35	Дисковен капацитет	30233132-5 Хард-диск драјвови	Стоки	Отворена постапка	април	
36	Огнени ѕидови за СВИФТ	48219000-6 Разновидни софтверски пакет за мрежи	Стоки	Набавка од мала вредност	мај	
38	Останати потрошни ИТ материјали	30200000-1 Компјутерска опрема и материјал, 30236000-2 Разновидна компјутерска опрема	Стоки	Набавка од мала вредност	мај	
40	Софтвер за интегриран сметководствен систем	48000000-8 Софтверски пакети и информатички системи, 48443000-5 Софтверски пакет за сметководство	Стоки	Отворена постапка	јуни	2 (две) до 3 (три) години
41	Канцелариски мебел	39130000-2 Канцелариски мебел	Стоки	Поедноставена отворена постапка	јуни	1 (една) година
42	Книжни пари со апоенска вредност од 2000 денари	22430000-3 Банкноти	Стоки	Отворена постапка	јуни	1 (една) година
43	Софтверски алатки	48000000-8 Софтверски пакети и информатички системи	Стоки	Набавка од мала вредност	јуни	
46	Средства и прибор за хигиена	39831600-2 Средства за чистење на тоалети, 39831200-8 Детергенти, 33760000-5 Тоалетна хартија, марамчиња, пешкири за бришење раце и салфетки, 33711900-6 Сапун	Стоки	Поедноставена отворена постапка	јули	2 (две) години

47	Резервни делови за електрика, водовод, ладење/греење и браварија	34913000-0 Различни резервни делови	Стоки	Поедноставена отворена постапка	септември	2 (две) години
48	Новогодишни честитки	22320000-9 Честитки	Стоки	Набавка од мала вредност	септември	1 (една) година
49	Книжни пари со апоенска вредност од 1000 денари	22430000-3 Банкноти	Стоки	Отворена постапка	септември	1 (една) година
50	Набавка на млеко за потребите на безбедност и здравје при работа	15511000-3 Млеко	Стоки	Набавка од мала вредност	октомври	1 (една) година
51	Тонери и други материјали за печатење	30125100-2 Тонери - кертриџи, 30125110-5 Тонер за ласерски печатачи/факс машини, 30125120-8 Тонер за фотокопири	Стоки	Поедноставена отворена постапка	октомври	
52	Резервни делови и репроматеријали за машини за обработка и селекција на книжни пари БПС 1000 и БПС 200	34913000-0 Различни резервни делови	Стоки	Постапка со преговарање без објавување оглас	октомври	1 (една) година
53	Резервни делови за машина за обработка и селекција на книжни пари КОБРА	34913000-0 Различни резервни делови	Стоки	Постапка со преговарање без објавување оглас	октомври	
54	Резервни делови за машина за уништување на книжни пари БДС 50	34913000-0 Различни резервни делови	Стоки	Постапка со преговарање без објавување оглас	октомври	
55	Резервни делови за виљушкари	34913000-0 Различни резервни делови	Стоки	Постапка со преговарање без објавување оглас/Набавка од мала вредност	октомври	1 (една) година

55-a	Оброк за работниците на ноќна работа	15897100-3 Оброци подготвени за носење	Стоки	Набавка од мала вредност	февруари	1 (една) година
55-б	Шасија за уред за непрекинато напојување со електрична енергија	34139000-0 Шасија, 31154000-0 Уреди за непрекинато напојување со електрична енергија	Стоки	Набавка од мала вредност	јуни	
55-в	Систем за сигурна околина на мобилните уреди	48810000-9 Информатички системи	Стоки	Набавка од мала вредност	август	
II	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги					
57	Набавка на услуги од агенција за организација на настан - Осма меѓународна истражувачка конференција	79952000-2 Услуги за организирање на настани	Услуги	Поедноставена отворена постапка	јануари	1 (една) година
58	Услуги за превод на публикации од македонски на албански јазик	79530000-8 Услуги за преведување	Услуги	Набавка од мала вредност	јануари	2 (две) години
59	Услуги за поправка и одржување на браваријата	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	јануари	2 (две) години
60	Услуги за спортување	9260000-7 Услуги за спортување	Услуги	Поедноставена отворена постапка	јануари	1 (една) година
61	Испитување рондели	71631000-0 Услуги за техничко испитување	Услуги	Набавка од мала вредност	јануари	1 (една) година

63	Услуги за испитување на заштитните ракавици	71631000-0 Услуги за техничко испитување	Услуги	Набавка од мала вредност	јануари	2 (две) години
64	Услуги за испитување на заземјувањето	71631000-0 Услуги за техничко испитување	Услуги	Набавка од мала вредност	јануари	1 (една) година
65	Услуги за поправка на радиостаниците	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	јануари	2 (две) години
66	Пристап до електронска база на прописи	72320000-4 Услуги во врска со базите на податоци	Услуги	Поедноставена отворена постапка	јануари	1 (една) година
67	Претплата на домашни и странски дневни весници, неделници и стручни списанија	22200000-2 Весници, специјализирани, периодични и илустрирани списанија	Услуги	Набавка од мала вредност	јануари	1 (една) година
68	Услуги за обука на вработените	79632000-3 Услуги за обука на персонал	Услуги	Посебни услуги	јануари	1 (една) година
69	Поддршка на безжична мрежа	71356300-1 Услуги за техничка поддршка, 72253200-5 Услуги за системска поддршка	Услуги	Набавка од мала вредност	јануари	3 (три) години
70	Одржување на системот за управување со настани и инциденти од областа на информатичката безбедност	50324100-3 Услуги за одржување на системи	Услуги	Поедноставена отворена постапка	јануари	18 месеци
74	Превентивно одржување на софтверот за човечки ресурси	50324200-4 Услуги за превентивно одржување	Услуги	Постапка со преговарање без објавување оглас/Набавка од мала вредност	јануари	1 (една) година
77	Услуги за правно советување	79111000-5 Услуги за правно советување	Услуги	Посебни услуги	јануари	1 (една) година

78	Угостителски услуги	55520000-1 Угостителски услуги	Услуги	Посебни услуги	јануари	1 (една) година
79	Хотелски услуги	55100000-1 Хотелски услуги	Услуги	Посебни услуги	февруари	1 (една) година
80	Обука/Работилница за односи со јавноста	80500000-9 Услуги за обука, 80510000-2 Услуги за специјалистичка обука, 80511000-9 Услуги за обука на кадар	Услуги	Посебни услуги	февруари	1 (една) година
81	Технички преглед на возилата	71631200-2 Услуги за техничко испитување на автомобили	Услуги	Набавка од мала вредност	февруари	3 (три) години
82	Услуги за осигурување од автоодговорност и зелен картон	66514110-0 Осигурување на моторни возила, 66512100-3 Услуги за осигурување од незгоди	Услуги	Набавка од мала вредност	февруари	1 (една) година
83	Услуги за сервисирање на трафостаниците	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Поедноставена отворена постапка	февруари	2 (две) години
84	Услуги за одржување и сервисирање на системот за непрекинато напојување со електрична енергија - УПС	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	февруари	2 (две) години
86	Услуги за сервисирање на машините за кафе	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	февруари	1 (една) година
87	Услуга за следење информации	79416000-3 Услуги за односи со јавност	Услуги	Набавка од мала вредност	февруари	1 (една) година

88	Услуги од проценител за машини и опрема	71324000-5 Услуги за проценка на количини	Услуги	Набавка од мала вредност	март	3 (три) години
90	Услуги за најмење возила и автобуси	60100000-9 Патни транспортни услуги	Услуги	Поедноставена отворена постапка	март	1 (една) година
91	Услуги за одржување на веб-страницата на Народната банка	50324200-4 Услуги за превентивно одржување, 72415000-2 Услуги за хостирање на веб страници	Услуги	Постапка со преговарање без објавување оглас	март	1 (една) година
92	Услуги за подготовка и печатење на публикации и постери	79810000-5 Услуги за печатење	Услуги	Набавка од мала вредност	март	1 (една) година
94	Поддршка на системот за мониторирање со перформанси	71356300-1 Услуги за техничка поддршка, 72253200-5 Услуги за системска поддршка	Услуги	Набавка од мала вредност	март	3 (три) години
95	Одржување на уредите за снимање на магнетни ленти	50324200-4 Услуги за превентивно одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	март	3 (три) години
96	Услуги за чистење на објектите	90911200-8 Услуги за чистење на објекти	Услуги	Отворена постапка	април	2 (две) години
98	Услуги за громобранско испитување	71631000-0 Услуги за техничко испитување	Услуги	Набавка од мала вредност	април	2 (две) години
99	Атест на стабилните системи	71632000-7 Услуги за техничко тестирање	Услуги	Набавка од мала вредност	април	1 (една) година
100	Одржување на системот за проверка на ранливости	50324200-4 Услуги за превентивно одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	април	3 (три) години
102	Примарен интернет	72400000-4 Интернет услуги	Услуги	Набавка од мала вредност	април	3 (три) години
103	Услуги за фиксна телефонија	64200000-8 Телекомуникациски	Услуги	Поедноставена отворена постапка	април	3 (три) години

		услуги				
104	Поддршка на дисковниот капацитет	72600000-6 Услуги за компјутерска поддршка и консултантски услуги	Услуги	Поедноставена отворена постапка	април	За период од 01.02.2020 до 01.11.2020 година
105	Услуги за одржување и сервисирање на дизел-агрегатите	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Поедноставена отворена постапка	мај	2 (две) години
107	Надзор за градежно-занаетчиски работи за новиот објект на НБРСМ	71520000-9 Услуги за надзор над градење	Услуги	Набавка од мала вредност	мај	1 (една) година
108	Осигурителни услуги	66510000-8 Осигурителни услуги	Услуги	Отворена постапка	мај	3 (три) години
109	Услуги за сервисирање и одржување на противпожарните центри со замена на резервните делови и потрошниот материјал	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	јуни	2 (две) години
110	Услуги за поправка и одржување на системот за видеонадзор	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	јуни	2 (две) години
111	Доставување на поштенските пратки	64113000-1 Поштенски услуги поврзани со пратки	Услуги	Поедноставена отворена постапка	јуни	1 (една) година
112	Услуги за редовен воздушен транспорт – авиобилети	60400000-2 Услуги за воздушен транспорт	Услуги	Отворена постапка	јуни	1 (една) година
113	Одржување на телефонските центри во ИЗИИС и АКА банка	50324200-4 Услуги за превентивно одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	јуни	3 (три) години
114	Превентивно одржување на телефонската централа на главната локација	50324200-4 Услуги за превентивно одржување	Услуги	Поедноставена отворена постапка	јуни	3 (три) години

117	Услуги за одржување и сервисирање на уредите за ладење во системските сали	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	септември	2 (две) години
118	Сервисирање и одржување на системот за евиденција на работното време и контрола на пристапот	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	септември	2 (две) години
119	Услуги од приватна агенција за вработување	79620000-6 Услуги за обезбедување на персонал вклучувајќи и привремен кадар	Услуги	Поедноставена отворена постапка	септември	3 (три) години
121	Хотелски, угостителски и конференциски услуги за организирање на Тринаесеттата меѓународна конференција за плаќања и пазарна инфраструктура	55120000-7 Услуги за организирање на средби и конференции во хотели, 79952000-2 Услуги за организирање на настани	Услуги	Поедноставена отворена постапка	октомври	1 (една) година
122	Сервисирање на ИТ-опремата	50312620-7 Поправка на опрема за информатичка технологија, 50323000-5 Одржување и поправка на периферни хардверски уреди на компјутерите (Пр. маус, монитор и сл.)	Услуги	Набавка од мала вредност	октомври	1 (една) година
124	Закупнина на резервна оптичка линија	72410000-7 Услуги на провајдери	Услуги	Поедноставена отворена постапка	октомври	3 (три) години

125	Поддршка на САН инфраструктура	71356300-1 Услуги за техничка поддршка, 72253200-5 Услуги за системска поддршка	Услуги	Набавка од мала вредност	октомври	3 (три) години
126	Поддршка на огнен сид	71356300-1 Услуги за техничка поддршка, 72253200-5 Услуги за системска поддршка	Услуги	Поедноставена отворена постапка	октомври	2 (две) до 3 (три) години
127	Поддршка на системот за двофакторска автентификација за СВИФТ	71356300-1 Услуги за техничка поддршка, 72253200-5 Услуги за системска поддршка	Услуги	Набавка од мала вредност	октомври	3 (три) години
129	Услуги за поправка и одржување на алармните системи	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Набавка од мала вредност	октомври	2 (две) години
130	Сервисирање и одржување на лифтовите	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	Услуги	Поедноставена отворена постапка	октомври	2 (две) години
131	Сервисирање на машините за обработка и селекција на книжни пари БПС 1000 и БПС 200	50530000-9 Услуги за поправка и одржување на машинерија	Услуги	Постапка со преговарање без објавување оглас	октомври	
132	Сервисирање на машината за обработка и селекција на книжни пари КОБРА	50530000-9 Услуги за поправка и одржување на машинерија	Услуги	Постапка со преговарање без објавување оглас	октомври	
133	Сервисирање на машината за уништување на книжни пари БДС 50	50530000-9 Услуги за поправка и одржување на машинерија	Услуги	Постапка со преговарање без објавување оглас	октомври	
134	Сервисирање на компресори БОГЕ	50530000-9 Услуги за поправка и одржување на машинерија	Услуги	Постапка со преговарање без објавување оглас	октомври	

135	Сервисирање на моторен вилушкар	50530000-9 Услуги за поправка и одржување на машинерија	Услуги	Постапка со преговарање без објавување оглас	октомври	
136	Услуги за поправка на опремата во трезор	50530000-9 Услуги за поправка и одржување на машинерија	Услуги	Постапка со преговарање без објавување оглас/Набавка од мала вредност	октомври	
136-а	Одржување на опремата за МИПС и СВИФТ	50324200-4 Услуги за превентивно одржување	Услуги	Поедноставена отворена постапка	мај	1 (една) година
136-б	Користење интернет-платформа за телеконференции	72410000-7 Услуги на провајдери, 64224000-2 Телеконференциски услуги	Услуги	Набавка од мала вредност	мај	1 (една) година
136-в	ИП ВПН линии со резервната локација Велес и одморалиште Маврово	72410000-7 Услуги на провајдери	Услуги	Набавка од мала вредност	мај	3 (три) години
III	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи					
137	Реконструкција на електричната инсталација	45310000-3 Активности за електрична инсталација	Работи	Поедноставена отворена постапка	јануари	1 (една) година
138	Градежно-занаетчиски работи за припрема на трафостаниците за новиот објект на НБРСМ	45317200-4 Работи за електрична инсталација на трансформатори	Работи	Поедноставена отворена постапка	февруари	1 (една) година

139	Трафостаници за новиот објект со електрични елементи	45232221-7 Трансформаторска потстанција	Работи	Поедноставена отворена постапка	март	1 (една) година
140	Подземен тунел за новиот објект	45221240-6 Градежни работи за тунели	Работи	Поедноставена отворена постапка	мај	1 (една) година
142	Градежно-занаетчиски работи	45000000-7 Градежни работи	Работи	Набавка од мала вредност	октомври	2 (две) години
ВКУПНО						

ГПЈ бр. 02-15/XIV-1/2019
26 декември 2019 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка на
Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска